

## НАЧИН НА РЕГИСТРАЦИЈА

Надомест за учество на обука „Ефективен Б2Б маркетинг“ изнесува 1.200 денари по учесник.\* Уплатата за правни лица се врши со фактура, за физички лица преку трансакциона сметка. Фондација БСЦ Битола не е даночен обврзник.

**Ве молиме, Вашето присуство да го потврдите со уплата\*\* на долната сметка најкасно 3 дена пред почетокот на обуката**

### Банкарски податоци:

Фондација Бизнис Старт ап Центар - Битола  
Прокредит Банка АД Скопје, Македонија  
Жиро сметка број: 380 67 696 450 01 18

### Адреса:

Фондација Бизнис старт ап центар Битола  
– Бизнис Инкубатор  
Крушево бб, 7000 Битола  
Република Македонија

**Цел на дознака: Обука за ефективен Б2Б маркетинг**

## 5 ЛЕСНИ ЧЕКОРИ ДА СЕ ПРИЈАВИТЕ

### 1. Телефонски

047/23 67 63

или 047/22 02 03

### 2. On-line

Пријавете се на нашата веб страна

[www.bsccbitola.org](http://www.bsccbitola.org)

### 3. Преку E-mail

[j.stalevski@bsccbitola.org](mailto:j.stalevski@bsccbitola.org)

Прикачете ја [пријавата за обуки](#)

### 4. По факс

047/22 02 03

Испратете ни ја вашата пополнета

[пријава за обуки](#)

### 5. Директно во нашата канцеларија

Бизнис Инкубатор

ул Крушево бб, 7000 Битола

\* Цената на чинење на обуката е по учесник, во група од 15 лица. БСЦ Битола го задржува правото на одложување и комбинирање на термините во случај на недоволно пријавени учесници. Во случај на поголем број пријавени кандидати БСЦ Битола го применува принципот „first come – first served“ (прв дојден - прв услужен).

\*\* Во политиката на работа на БСЦ нема исклучоци при плаќањето на надоместок за учество доколку лицето отсуствува на дел од обуката или е претставник од здружение на граѓани.

Без разлика на наичинот на регистрација, ве молиме реагирајте веднаш со уплаќање на котизацијата за учество, бидејќи местата се ограничени. За **откажувања и замени** ве молиме почитувајте ги нашите политики. Доколку ја откажете Вашата пријава 3 дена пред почетокот на обуката, ќе ви ги вратиме вашите уплати со -10% задршка поради административни трошоци. После тој период вашата уплата е предмет на целосна задршка со тоа што можете да ги искористите за следна обука по ваша желба. Исто така, имајте на ум дека доколку се пријавите, и не го откажете навреме вашето место, сеуште сносител одговорност за уплата. Замени за обуките се достапни во секое време.

“Оваа обука е овозможена благодарение на дарежливата поддршка на Американскиот народ преку Американската агенција за меѓународен развој (USAID). Содржината е во одговорност на БСЦ Битола и не ги одразува погледите на USAID и Владата на САД.“